



Пошитоуван.орг

**ИНДИКАТОРИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД
КОНВЕНЦИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ И
ДОМАШНОТО НАСИЛСТВО**

Скопје, 2014. година

Индикаторите за следење на примената на одредбите од Конвенцијата на Советот на Европа против насилство врз жените и домашното насилство се изработени во рамки на регионалниот проект „Со заеднички напори – Кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово засновано насилство“, реализиран во 2012-2014 година

Во изработката на индикаторите учествуваа:

Тања Игњатовиќ и Данијела Пешиќ – Автономен женски центар, Белград, Србија

Шпела Веселич и Катарина Коич – Друштво СОС телефон за жени и деца жртви на насилство, Љубљана, Словенија

Адриана Бего и Стела Шимиќ – Центар за жени жртви на војната - РОСА, Загреб, Хрватска

Валентина Андрашек – Автономна женска куќа, Загреб, Хрватска

Нада Голубовиќ и Миња Дамјановиќ – Удружене жене, Бања Лука, Босна и Херцеговина

Наташа Димитровска и Савка Тодоровска – Национален совет за родова рамноправност, Скопје, Македонија

Финалната верзија на индикаторите ја уредија **Тања Игњатовиќ и Јасмина Кука**.

Авторките сакаат да изразат благодарност за сугестиите и поддршката во финализацијата на индикаторите на **Александра Весиќ и Вања Мацановиќ**.



Публикацијата е изработена со финансиска поддршка на Европската унија. Содржината на овој документ е одговорност на авторите и на ниту еден начин не ги одразува ставовите на Европската унија.

Воведни напомени

Обидот сложената содржина на *Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејното насилство* (во понатамошниот текст Конвенција) да се претвори во „сет на индикатори“ кој ќе овозможи следење на примената на овој меѓународен договор, наидување на цела низа дилеми и потешкотии. Двата главни извори на информации и толкување на членовите и стандардите од Конвенцијата, користени за креирање на индикаторите беа: Образложенијата со Конвенцијата, документ на Комитетот на министри¹, како и методологијата за анализа на усогласеноста на законодавните и стратешките документи со стандардите на Конвенцијата, изработена во рамките на овој проект². Поставени се индикатори за **51 член** од Конвенцијата, усогласено со избраните членови за анализа во рамките на Основните (базични) студии за усогласеноста на законската и стратешката рамка со стандардите на Конвенцијата, кои се веќе направени во 5 држави во кои работат авторките, што во иднина ќе го олесни собирањето на податоци во врска со поставените индикатори.

Напомнатите дилеми и тешкотии се однесуваат на:

- можност да се воспостави листа на индикатори за Конвенцијата во целина, или за секој поединечен член од Конвенцијата да се постават специфични индикатори - се определивме за втората наведена можност;
- сложеноста и сеопфатноста на одредбите и стандардите содржани во членовите на Конвенцијата и нивно меѓусебно преклопување, оневозможуваше дефинирање на едноставни и лесно мерливи индикатори;
- свесноста за непостоење на соодветна евиденција и јавно достапни податоци за многу од наведените индикатори нè ставаше пред дилема да се откажеме од нивно вклучување во финалната верзија - се определивме да задржиме индикатори за кои нема да биде можно лесно или какво било собирање на податоци, затоа што токму овој факт упатува на нужни промени во евиденцијата, статистиката и изворите на податоци во оваа област;
- фактот дека стандардите и одредбите содржани во секој член од Конвенцијата би трбало да имаат влијание на голем број документи на различно ниво (општо и обврзувачко) создаде дилема во однос на нивниот „опфат“ – се определивме за формулација „релевантни закони /подзаконски акти/стратегии и политики“, оставајќи им на оние кои ги применуваат овие индикатори да дефинираат/изберат „релевантни“;
- истовремено фактот дека некои од „релевантните документи“ постојат и/или се рефлектираат на постапки и активности на различно нивоа на власт, односно управи – државни, регионални и локални, што го усложнува, а понекогаш и оневозможува собирањето на сите расположливи податоци, влијаеше на определбата да се избегне доследна употреба на формулации која ги вклучува сите нивоа на власта/управи – тоа истовремено не значи дека соодветните индикатори не можат да се применуваат на регионално или локално ниво, ако за тоа постои интерес или ресурси;
- настојувавме да постигнеме баланс помеѓу индикаторите кои се однесуваат на закони и политики и оние кои се однесуваат на нивната примена;

¹ Совет на Европа: Конвенција за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство – Образложение, Документ на Комитетот на министри, 7.април 2011 г.

- свесни сме дека индикаторите кои вклучуваат број и проценти не носат (секогаш) и информации за релевантноста, ефективноста и ефикасноста, но сметаме дека можат да послужат како прв и општ показател за состојбата во оваа област;
- конечно, списокот на понудени индикатори ниту е конечен ниту пак непроменлив – нивната примена ќе покаже во кој правец ќе треба да се менуваат и развиваат, а од кои треба да се отстапи.

Оваа листа на понудени индикатори не претставува обврска за женските организации кои го реализираат проектот „Со здружени напори – кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“ да соберат податоци за сите индикатори, туку помош во следењето на примената на Конвенцијата, нејзини поединечни области или поединечни членови од интерес за секоја од организациите. Затоа оваа листа е потенцијална „алатка“, а добиените податоци можат да станат „средство“ за идните заложби за промени во оваа област.

Поглавје I: ЦЕЛИ, ДЕФИНИЦИИ, ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА, ОПШТИ ОБВРСКИ

Индикатори за член 3 - Дефиниции

1. Степен на вклопеност на дефиницијата „насилство врз жените“, усогласено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантни закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вклопеност на дефиницијата „семејно насилство“, усогласено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантни закони/подзаконски акти/стратегии/политики.
3. Степен на вклопеност на дефиницијата „род“, усогласено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантни закони/подзаконски акти/стратегии/политики.
4. Степен на вклопеност на дефиницијата „родово засновано насилство“, усогласено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантни закони/подзаконски акти/стратегии/политики.
5. Степен на вклопеност на дефиницијата „жртва“, усогласено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантни закони/подзаконски акти/стратегии/политики.
6. Степен на усогласеност на дефиницијата „жена“ со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантни закони/подзаконски акти/стратегии/политики.

Индикатори за член 5 – Обврски на државата и принципот на должно внимание

1. Степен на вклопеност на мерките/одредбите со кои се обезбедува делување во согласност со стандардите за должно внимание, со цел спречување, истрага, казнување и обезбедување на обесштетување, за сите дела на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии/политики.
2. Процент на процесирани жалби на работата на претставниците на релевантните служби (полиција, правосудство, социјална заштита, здравствена заштита, образование) во однос на вкупниот број на жалби кои ги примиле надлежните органи, за сите дела кои ги опфаќа оваа Конвенција на годишно ниво.
3. Број на санкционирани поединци – државни претставници од релевантните служби (полиција, правосудство, социјална заштита, образование), за кршење на стандардите на должно внимание во однос на вкупниот број на примени жалби за сите дела кои ги опфаќа оваа Конвенција на годишно ниво.

Поглавје II: ИНТЕГРИРАНИ ПОЛИТИКИ И СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ

Индикатори за член 7 – Сеопфатни и координирани политики

1. Процент на правно обврзувачки во однос на насочувачки (инструктивни) документи кои ги дефинираат улогите и одговорностите на секој од релевантните актери и нивната меѓусебна соработка, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција.
2. Степен на вклопеност на мерки/одредби кои како приоритет ги ставаат правата и потребите на жртвите во документите кои ја дефинираат улогата и одговорноста на секој релевантен актер и нивна меѓусебна соработка за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција.
3. Степен на вклопеност на препораки/предлози поднесени од страна на женски невладини организации во финалната верзија на релевантните политики за заштита на жените жртви на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција.

Индикатори за член 8 – Финансиски средства

1. Процент на издвојување од годишниот буџет наменет за програми за спречување и сузбивање на сите облици на насилство врз жените, во однос на вкупните програмски средства во следните сектори: а) здравство б) образование в) домување, г) млади, д) истражување и развој.
2. Процент на издвојување на средства од годишниот буџет доделени на релевантни женски невладини организации, во однос на вкупните средства наменети на спречување и сузбивање на сите облици на насилство врз жените.

Индикатори за член 9 – Невладини организации и граѓанско општество

1. Процент на претставничките на женските невладини организации кои активно учествуваат во работни групи за изработка на релевантните политики против сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во однос на број на членови/ки на работни групи од други сектори.
2. Процент на невладини женски организации, независни даватели на услуги на жените кои преживеале насилство, кои се финансирани од буџетот во однос на вкупниот број на овие организации, на годишно ниво.

Индикатори за член 10 – Координативно тело

1. Број на државни координативни тела со мандат за собирање на податоци, координирање, спроведување, следење и проценување на спроведувањето политики и мерки за спречување и сузбивање на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција.
2. Процент на експертки од релевантни женски невладини организации во однос на број на членови/ки во Координативните тела.
3. Број на јавно достапни извештаи³ за активностите од мандатите на официјалните државни координативни тела, на годишно ниво.

Индикатори за член 11 – Собирање податоци и истражување

1. Статистички административни и правосудни податоци за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, обврзно разделени по пол, возраст, попреченост на лицето, релацијата помеѓу жртва и сторител, географска локација и други карактеристики, достапни на јавноста, најмалку еднаш годишно.
2. Број на релевантни истражувања, фокусирани на различни облици на насилство врз жените опфатени со оваа Конвенција, кои ги спроведуваат: а) државни служби, б) граѓанско општество, на годишно ниво.

Поглавје III: ПРЕВЕНЦИЈА

Индикатори за член 15 – Обука на професионалци

1. Број на обучени професионалци/ки кои работат со жртви и сторители на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво, во следните области⁴:
 - спречување и откривање на насилство;

³ „Јавно достапни извештаи“ или „податоци достапни за јавноста“ се оние кои можат да се најдат на интернет страниците на релевантните тела, без посебно обраќање на тие тела (врз основа на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер) и без дополнителни трошоци за обработка и/или доставување на извештаи, односно податоци.

⁴ Наведени се областите кои се наведени во Образложенијата на Конвенцијата, со овој член.

- родова рамноправност;
 - потреби и права на жртвите на насилство;
 - спречување на секундарна виктимизација;
 - соодветно и делотворно реагирање на релевантните органи/служби;
 - важност на координирана соработка помеѓу органи, служби и организации.
2. Процент на обуки за професионалци/ки кои работат со жртви и сторители на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, кои се поддржани од страна на државата, во однос на вкупниот број на обуки кои ги креирале и реализирале женските невладини организации, на годишно ниво.

Индикатори за член 16 – Превентивни интервенции и работа со сторители на насилство

1. Број на програми на државно ниво кои имаат за цел сторителите на семејното насилство да го совладаат и усвојат ненасилното однесување во меѓучовечките односи, во поглед на спречување на понатамошно насилство и промени на образецот на насилно однесување, кои се организирани и спроведени во блиска соработка со специјализираните служби за поддршка на жртвите, на годишно ниво.
2. Процент на сторители на семејно насилство кои ги посетувале програмите за усвојување на ненасилно однесување во меѓучовечките односи, во однос на вкупниот број на сторители на семејно насилство, на годишно ниво.
3. Процент на осудени⁵ сторители на сексуално насилство и силување од оние кои посетувале програми за работа со сторители на насилство со цел спречување на повторување на кривичното дело, во однос на вкупниот број осудени сторители за ова дело, на годишно ниво.
4. Процент на посетители на програми за сторители на семејно насилство кои го повториле кривичното дело во периодот на следење од 1, 3 и 10 години, во однос на вкупниот број на посетители на овие програми.

Поглавје IV: ЗАШТИТА И ПОДДРШКА

Индикатори за член 18 – Општи обврски

1. Број на истражувања за ефективност на соработката помеѓу релевантните јавни институции (полиција, јавно обвинителство, правосудство, социјални и здравствени установи), регионалните и локалните власти и релевантните невладини организации, со цел заштита и поддршка на жртвите на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво, а кое е спроведено од: а) државата и б) невладини организации.
2. Процент на случаи во кои е направена сеопфатна проценка на потребите, околностите и безбедносните ризици⁶, вклучувајќи и ризик од секундарна виктимизација, во однос на вкупниот број на пријавени случаи, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.

⁵ Став на членките на женските невладини организации кои учествуваа во формулирање на индикаторите е дека програмите за работа со сторителите на сексуално насилство и силување кои евентуално се применуваат со цел спречување на нивно повторување, **никако не би смееле да бидат алтернатива за кривична санкција**, односно дека треба да се применуваат само со соодветна затворска казна.

⁶ Индикатори за процена на ризик од смртност, сериозност на состојбата и ризик од повторување на насилството се вклучени во член 51.

3. Процент на случаи од чувствителни групи, распределени по карактеристиките на жртвата (жени со инвалидитет, припаднички на национални малцинства, постари од 65 години, жени од село, кориснички на парична социјална помош и други) кои добиле бесплатни општи и специјализирани услуги, во однос на вкупниот број на овие случаи, разделено за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
4. Процент на случаи во кои жртвите добиле бесплатни општи и специјализирани услуги, а не сакале да поднесат тужба или одбиле да сведочат против сторителот, во однос на вкупниот број на овие случаи, разделено за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.

Индикатори за член 19 – Информирање

1. Број на законодавни и институционални механизми кои обезбедуваат соодветно и благовремено информирање на жртвите на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција за достапните услуги за поддршка и правните мерки.
2. Број и тип на информативен материјал за достапни услуги за жртви на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, подготвен од страна на надлежните државни и регионални органи на власта, на годишно ниво.
3. Процент на информативен материјал подготвен на јазиците на националностите, прилагодени за лица со сензорен инвалидитет, мигранти и азиланти во однос на информативен материјал за достапни услуги за жртвите на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, подготвен од страна на надлежни државни и регионални органи на власт, на годишно ниво.

Индикатори за член 20 – Општи услуги на поддршка

1. Степен на вклопеност на законодавни и мерки за социјална и здравствена заштита кои го регулираат давањето на соодветни услуги за поддршка на жртвите (психолошко и правно советување, финасиска помош, сместување, обука, помош при вработување, здравствена и социјална заштита), заради закрепнување од сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантни закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Вид и број на постоечки услуги за општа поддршка (психолошко и правно советување, финансиска помош, сместување, обука, помош при вработување, здравствена и социјална заштита) на жртвите за зајакнување од сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво, разделени според: а) регион/град и б) видови на даватели на услуги⁷.

Индикатори за член 21 – Помош за индивидуални/колективни жалби

1. Број на индивидуални/колективни жалби и број на релевантни институции кои пружаат бесплатна правна помош на жените жртви на насилство кои сакаат да поднесат жалба, на годишно ниво, распределени според: а) регион/град и б) даватели на услуги.
2. Процент на жени жртви на насилство кои добиле бесплатна правна помош во однос на вкупен број на лица кои добиле ваков вид на помош, на годишно ниво, распределено според: а) регион/град и б) вид на давател на услуги.

⁷ Разделувањето според „видови на даватели на услуги“ се однесува на одделување на давателите оф јавниот, невладиниот/граѓанскиот и приватниот сектор.

Индикатори за член 22 – Специјализирани услуги на поддршка

1. Степен на вграденост на мерки/одредби кои го дефинираат давањето на непосредни краткорочни и долгорочни специјализирани услуги за поддршка⁸ на жртвите опфатени со оваа Конвенција, во релевантни закони/под законски акти/стратегии и политики.

Индикатори за член 23 – Засолништа

1. Степен на усогласеност на политиките и стандардите за работа на давателите на овие специјализирани услуги за поддршка на жртвите на насилство со стандардите поставени во Конвенцијата.
2. Број и географска распореденост на специјализирани, лесно достапни и безбедни засолништа за жени жртви на насилство и нивните деца, разделено според: а) регион и б) видови на даватели на услуги (број на места/кревети во однос на број на жители⁹).
3. Процент на жртви на насилство и нивните деца во засолништа, во однос на идентификувана потреба за сместување во засолништа, разделено во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
4. Процент на издвојување од годишните буџети наменет за непречено функционирање на засолништа и сместување на жртви, особено на жени и нивните деца, во однос вкупниот буџет за услуги во оваа област, на годишно ниво.

Индикатори за член 24 – Телефонски линии за помош

1. Степен на усогласеност на политиките и стандардите за работа на давателите на овие специјализирани услуги за поддршка на жртвите на насилство со стандардите поставени во Конвенцијата.
2. Број (24/7) на телефонски линии за помош на државно/регионално/локално ниво¹⁰ кои овозможуваат доверливо и анонимно советување за жртвите на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, и број на кориснички на овие услуги, на годишно ниво.
3. Процент на повици на телефонските линии за помош, распределени во однос на сите облици на насилство опфатено со оваа Конвенција, на годишно ниво.
4. Процент на издвојување од буџетот наменет за функционирање (24/7) на телефонски линии за помош кои даваат бесплатни совети за оние кои се јавуваат во врска со сите облици на насилство, во однос на вкупниот буџет за услуги во оваа област, на годишно ниво.

⁸ Во образложението на овој член од Конвенцијата се наведува дека „специјализирани услуги за поддршка“ подразбираат „оптимална поддршка и помош прилагодени на специфичните потреби на жените“ и ги вклучуваат „сите видови насилство“ и „сите групи на жени, вклучувајќи ги и оние до кој е тешко да се дојде“, а опфаќаат „засолништа, односно сигурно сместување, директна лекарска помош, собирање форензички медицински докази во случаи на силување и сексуално злоставување, краткорочно и долгорочно психолошко советување, нега во случај на траума, правно советување, застапување и теренски активности, телефони за помош кои ги упатуваат жртвите да се обратат на вистинската служба, како и специфични услуги за деца жртви на насилство“, и дека „голем дел обезбедуваат женските организации и службите за поддршка“ (пар. 132).

⁹ Препорачан број за насилство врз жените во семеен контекст е едно место/кревет во однос на 10.000 жители, географски добро распределено (EG-TFV (2008)6), но бројот на места треба да зависи од вистинските потреби во однос на различни видови на насилство (пар. 135).

¹⁰ Се препорачува воспоставување на бесплатни телефонски линии за помош низ целата држава достапни 24 часа, 7 дена во неделата, односно барем една линија на државно ниво, кои ги опфаќаат сите видови на насилство врз жените и обезбедува поддршка во кризни ситуации на сите релевантни јазици (EG-TFV (2008)6) (пар. 136).

Индикатори за член 25 – Поддршка за жртвите на сексуално насилство

1. Степен на усогласеност на политиката и стандардите за работа на давателите на овие специјализирани услуги за поддршка на жртвите на насилство со стандардите поставени во Конвенцијата.
2. Број и регионална распространетост на кризни центри за случаи на силување или центри за жртви на сексуално насилство (број на центри во однос на број на жители¹¹).
3. Број на жртви на силување или сексуално насилство на кои им е пружена специјализирана услуга во кризен центар или центар за жртви на сексуално насилство, во однос на вкупниот број на пријавени случаи од тоа насилство, регионално распоредено, на годишно ниво.
4. Процент на издвојувања од државен, регионален и локален буџет на годишно ниво наменет за непречено функционирање на кризните центри за случаи на силување или центри за жртви на сексуално насилство.

Индикатори за член 26 – Заштита и поддршка на деца-сведоци

1. Степен на усогласеност на политиките и стандардите за работа на давателите на оваа специјализирана услуга за поддршка со стандардите поставени во Конвенцијата.
2. Процент на деца сведоци на сите облици на насилство, кои користеле услуги за поддршка (вклучувајќи психолошко советување) во однос на вкупен број идентификувани деца сведоци на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
3. Процент на судски постапки (кривични, прекршочни и/или мерки за заштита) во кои сторителот е прогласен за виновен или му се изречени мерки за заштита и во однос на малолетни деца сведоци на насилство, во однос на вкупниот број на судски постапки во кои сторителот и/или жртвата имале малолетни деца, на годишни ниво.

Индикатори за член 27 – Пријавување

1. Процент на пријави на сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата од страна на сведоци или лица кои имаат оправдани причини да се сомневаат дека е сторено насилство, во однос на вкупниот број на сите облици на пријавено насилство, на годишно ниво.
2. Број на кампањи и/или иницијативи наменети за подигање на свеста за значењето на пријавување на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, кои на годишно ниво ги спроведуваат: а) државата б) невладините организации.
3. Процент на служби за помош и поддршка на сведоците на кривични дела во однос на број на судови и обвинителства во државата.

Индикатори за член 28 – Пријавување од професионалци

1. Степен на вклопеност на меѓународно признаени и соодветни правила и стандарди во релевантни домашни закони/подзаконски акти/професионални кодекси за обврските на професионалците/ките (медицински лица, терапевти/ки, свештеници, полиција, социјални служби) да пријават насилство или сомнеж за насилство од надлежните служби.

¹¹ Се препорачува да има по еден центар на 200.000 жители и да е географски распореден и пристапен на жртвите од руралните области подеднакво како и за жртвите од градовите (EG-TFV (2008)6 (пар. 142).

2. Процент на пријави на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција кои ги направиле професионалци/ки во рамките на своите институции или самостојно, во однос на вкупниот број на пријави на насилство регистрирани, на годишно ниво¹².
3. Степен на усогласеност на доверливи бази на податоци за жртвите и сведоците на насилство со меѓународно признаени стандарди/правила кои се однесуваат на пријавување на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција.

Поглавје V: МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

Индикатори за член 29 – Граѓански парници и правни лекови

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби врз основа на кои на жртвите им се обезбедуваат соодветни правни средства во парнична постапка против сторители на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вклопеност на мерките/одредбите врз основа на кои на жртвите им се обезбедува, во склад со општите принципи на меѓународното право, соодветни правни средства во парнична постапка против државни органи кои не ја исполниле својата должност во превземањето на неопходни превентивни и заштитни мерки во рамките на своите овластувања, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Процент на жртви на насилство кои ги искористиле соодветните правни средства во парнична постапка против сторители на насилство во однос на број на регистрирани жртви на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
4. Процент на жртви на насилство кои ги искористиле соодветните правни средства во парнична постапка против државните органи кои не ги исполниле своите обврски во превземање на неопходните превентивни и заштитни мерки во рамките на своите овластувања, во однос на вкупниот број на регистрирани пропусти, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.

Индикатори за член 30 – Обесштетување

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби врз основа на кои на жртвите им се обезбедува право на побарување за надоместок на штета (материјална и нематеријална) од сторителите за сите кривични дела на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вклопеност на мерки/одредби врз основа на кои се обезбедува доделување на соодветна државен надоместок на штета на жртвите кои се здобиле со сериозни телесни повреди или со кои е нарушено здравјето до таа мерка степенот на повреди да не е покриен од други извори (сторител, осигурување, односно државно здравствено и социјално), во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.

¹² Доколку овој податок службено се води, може да се постават и поспецифични индикатори: Процент на пријави кои се поднесени во согласност со жртвата, односно пријави поднесени без согласност од жртвата, во однос на вкупниот број на пријави кои ги поднеле професионалци/ки во рамките на своите институции или самостојно, за сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата.

3. Процент на жртви на насилство на кои со правосилна/конечна судска одлука им е дадено право на надоместок на штета од страна на сторителот (во кривична или парнична постапка), во однос на вкупен број на жртви на овие кривични дела и број на жртви кои со судска постапка го барале тоа право, на годишно ниво.
4. Процент на жртви на насилство кои покренале постапка за принудно извршување на судска одлука за надоместок на штета од сторителот или оствариле супсидијарно право на надоместок на штета од државата, во однос на вкупниот број на жртви кои го оствариле тоа право во судска постапка, на годишно ниво.

Индикатори за член 31 – Старателство, посети и безбедност

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува при донесување на одлука за старателство и право на посета на децата да се земат во предвид во случаите на насилство опфатени со оваа Конвенција во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува остварувањето на секое право на посета, односно старателство, да не ги загрозува правата и безбедноста на жртвата или децата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Процент на постапки во кои на сторителот на насилство со судска одлука (привремена или конечна) е одреден модел за средби со детето во контролирани услови/под надзор на стручни работници, и процент на судски одлуки во кои сторителот на насилство е лишен од правото на контакт со детето, во однос на вкупниот број судски постапки во кои се одлучува за правото на средби со детето, на годишно ниво.

Индикатори за член 32 – Граѓански последици од присилни бракови

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби во релевантните закони со кои се обезбедува браковите кои се склучени под принуда да може да се поништат од причина на ништожност, без неоправдано финансиско или административно оптеретување на жртвата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики на државно, регионално и локално ниво.
2. Процент на принудни бракови кои се поништени или разведени заради принуда, во кои жртвите не платиле или платиле минимални судски такси, во однос на вкупниот број на поништени или разведени бракови заради принуда, на годишно ниво.

Индикатори за член 33 – Психичко насилство¹³

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казнување на дела/акти на психичко насилство, ускладено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Број на пријави само од психичко насилство врз жени поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации) распределени според полот на сторителот и сродство, на годишно ниво.

¹³ Индикатори за податоци распределени според специфичните карактеристики и односот помеѓу жртвата и сторителот, како и индикатори за направени истражувања на терен за сите облици на насилство од членовите 33-40 опфатени се во член 11; Индикатори за бројот на повици на телефонските линии за помош за сите облици на насилство од членовите 33-40 опфатени се во член 24.

3. Процент на пријави само од психичко насилство врз жените кое ги примило јавното обвинителство, во однос на вкупниот број поднесени пријави само од психичко насилство до релевантните служби, на годишно ниво.
4. Процент на покренати кривични/прекршочни постапки само за психичко насилство врз жените во однос на вкупниот број на овие пријави, на годишно ниво.
5. Процент на правосилни/конечни судски пресуди само за психичко насилство врз жените во однос на вкупниот број на овие пријави, на годишно ниво.
6. Процент на изречени ефективни казни затвор само за психичко насилство врз жените во однос на вкупниот број на овие пријави¹⁴ (односно завршени судски постапки), на годишно ниво.
7. Процент на кривични и/или прекршочни пријави/тужби покренати од страна на полицијата или јавното обвинителство против мажи и жени како сторители на семејно насилство, во споредба со вкупниот број пријави/тужби за семејно насилство, на годишно ниво.

Индикатори за член 34 - Демнење

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казна за демнење усогласено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Број на пријави на жени жртви на демнење поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации), распределени според пол и однос со сторител, на годишно ниво.
3. Процент на пријави од жени жртви на демнење кои ги добива јавното обвинителство во однос на вкупниот број на пријави за демнење поднесени до релевантни служби, на годишно ниво.
4. Процент на поднесени кривични/прекршочни постапки за демнење на жените во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
5. Процент на правосилни/конечни судски пресуди за демнење на жени во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
6. Процент на изречени ефективни затворски казни за демнење на жени во однос на вкупниот број на овие пријави (завршени судски постапки), на годишно ниво.

Индикатори за член 35 – Физичко насилство

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казнување на физичкото насилство ускладено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Број на пријави на физичко насилство врз жените поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации), распределени според пол и однос со сторителот, на годишно ниво.
3. Процент на пријави на физичко насилство врз жените примени од јавното обвинителство во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.

¹⁴ Заради должината на траење на кривичните постапки, пријавите и осудите за насилство во една година вообичаено не кореспондираат, заради тоа што е понудена алтернативна мерка – **завршени судски постапки**. Овој коментар важи за сите членови од 33 – 40.

4. Процент на покренати кривични/прекршочни постапки за физичко насилство врз жените во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
5. Процент на правосилни/конечни судски пресуди за физичко насилство врз жените во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
6. Процент на изречени ефективни казни затвор за физичко насилство врз жените во однос на вкупниот број на овие пријави (завршени судски постапки), на годишно ниво.

Индикатори за член 36 – Сексуално насилство, вклучувајќи и силување

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казнување на сите дела на сексуално насилство и силување ускладено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Број на пријави за сексуално насилство, вклучувајќи силување на жени, поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации), распределени според пол и однос со сторителот, на годишно ниво.
3. Процент на пријави на сексуално насилство, вклучувајќи силување, до јавното обвинителство, во однос на вкупниот број на вакви пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
4. Процент на покренати кривични/прекршочни постапки за дела на сексуално насилство, вклучувајќи и силување, во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
5. Процент на правосилни/конечни судски пресуди за дела на сексуално насилство, вклучувајќи силување, на жени во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
6. Процент на изречени ефективни затворски казни за дела на сексуално насилство, вклучувајќи и силување, во однос на вкупниот број на овие пријави (завршени судски постапки), на годишно ниво.

Индикатори за член 37 – Присилен брак

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казнување на принуда на брак ускладено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Број на пријави за дела на принуден брак поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации), распределени според пол и однос со сторителот, на годишно ниво.
3. Процент на пријави за дела на принуден брак примени од јавното обвинителство во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
4. Процент на покренати кривични/прекршочни постапки за дела на принуден брак во однос на вкупен број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
5. Процент на правосилни/конечни судски пресуди за дела на принуден брак во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
6. Процент на изречени ефективни затворски казни за дела на принуден брак во однос на вкупниот број на овие пријави (завршени судски постапки), на годишно ниво.

Индикатори за член 38 – Женско генитално осакатување

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казнување на гениталното сакатење на жени ускладено со дефиницијата во Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Број на пријави за дела на генитално сакатење на жени поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации), распределени по пол и однос со сторителот, на годишно ниво.
3. Процент на пријави на дела генитално сакатење на жени примени од јавното обвинителство, во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
4. Процент на покренати кривични/прекршочни постапки за дело генитално сакатење на жени во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
5. Процент на правосилни/конечни судски пресуди за дела генитално сакатење на жени во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
6. Процент на изречени ефективни затворски казни за дела генитално сакатење на жени во однос на вкупниот број на овие пријави (завршени судски постапки), на годишно ниво.

Индикатори за член 39 – Присилен абортус и присилна стерилизација

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казнување на принуден абортус и принудна стерилизација ускладено со дефинициите од Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Број на пријави за дела принуден абортус и принудна стерилизација поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации), на годишно ниво.
3. Процент на пријави за дела принуден абортус и принудна стерилизација до јавното обвинителство, во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
4. Процент на покренати кривични/прекршочни постапки за дела принуден абортус и принудна стерилизација во однос на вкупен број на овие пријави, на годишно ниво.
5. Процент на правосилни судски пресуди за дела принуден абортус и принудна стерилизација во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
6. Процент на изречени ефективни затворски казни за дела принуден абортус и принудна стерилизација во однос на вкупен број на овие пријави (завршени судски постапки), на годишно ниво.

Индикатори за член 40 – Сексуално вознемирување

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казнување за сексуално вознемирување ускладено со дефиницијата од Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Број на пријави на сексуално вознемирување на жени поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации), распределени по пол и однос со сторителот, на годишно ниво.

3. Процент на пријави на сексуално вознемирување на жени примени од јавното обвинителство, во однос на вкупен број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
4. Процент на покренати кривични/прекршочни постапки за сексуално вознемирување на жени во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
5. Процент на правосилни/конечни судски пресуди за сексуално вознемирување на жени во однос на вкупниот број на овие пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
6. Процент на изречени ефективни затворски казни за сексуално вознемирување на жени однос на вкупниот број на овие пријави (завршени судски постапки), на годишно ниво.

Индикатори за член 41 – Помагање или поттикнување и обид

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува како кривично дело да се дефинира секое намерно помагање односно поттикнување за извршување на кривичните дела утврдени со членовите 34, 35, 36, 37, 38. точка а) и 39 од оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Процент на осуди за намерно помагање, односно поттикнување за извршување на кривичните дела утврдени во членовите 34, 35, 36, 37, 38. точка а) и 39 од оваа Конвенција во однос на: а) вкупен број на пријави за намерно помагање, односно поттикнување за извршување на секое од наведените кривични дела и б) вкупен број на осуди за секое од овие дела, на годишно ниво.

Индикатори за член 42 – Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително кривични дела извршени во име на таканаречена „чест“

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува во кривичните постапки, покренати врз основа на секое дело на насилство опфатено со Конвенцијата, културата, обичаите, религијата, традицијата или таканаречената „чест“ да не се сметаат за оправдување за такви дела, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува на ниту едно лице кое убедува дете да стори било кое дело од став 1 од овој член, да не смее да му се намали кривичната одговорност за сторените дела, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Процент на судски одлуки во кои сторителот не е обвинет или е ослободен, или некоја од горенаведените околности се земени како олеснување при одредување на санкции, во однос на вкупниот број на одлуки во кои сторителот во својата одбрана се повикувал на овие околности, разделено по сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.

Индикатори за член 43 – Важење на кривичните дела

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува квалификациите на делата воспоставени во согласност со Конвенцијата да се применуваат без оглед на природата на односите меѓу жртва и сторител, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.

Индикатори за член 44 – Надлежност

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува надлежност над секое од кривичните дела опишани во сите 7 точки во членот 44.

Индикатори за член 45 – Санкции и мерки

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува кривичните дела утврдени во согласност со оваа Конвенција да бидат казниви со санкции кои се делотворни, сразмерни и кои одвраќаат од вршење на кривични дела, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Однос меѓу законски пропишани и број на изречени санкции од страна на суд/обвинителство за секое дело опфатено со оваа Конвенција, на годишно ниво.
3. Број на мерки/одредби со кои се пропишува следење, односно надзор на осудени лица, а кои се вградени во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.

Индикатори за член 46 – Отежнувачки околности

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува околностите опишани во членот 46 да се земат во предвид како отежнувачки околности при одредување на казни за кривични дела утврдени врз основа на оваа Конвенција, во релевантни закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Процент на судски одлуки во кои некоја од околностите опишани во член 46 е земена како отежнувачка при одредување на кривични односно прекршочни санкции, во однос на вкупниот број на судски одлуки, разделено по сите облици на насилство кои се опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.

Индикатори за член 47 – Пресуди во друга држава

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби кои овозможуваат при одмерување на казна да се земат предвид правосилните/конечни пресуди на друга држава за кривични дела утврдени врз основа на оваа Конвенција.
2. Процент на судски одлуки во кои при одредување на кривична односно прекршочна санкција е земена во предвид правосилна/конечна пресуда на друга држава, изречена за кривично дело предвидено со оваа Конвенција, во однос на вкупниот број судски одлуки за сите дела од насилство, и во однос на број на сторители во однос на кои биле изречени правосилни/конечни пресуди на друга држава, распределено по сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.

Индикатори за член 48 – Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се забранува задолжително алтернативно решавање на спорови, вклучувајќи медијација и помирување, во однос на сите облици на насилство, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Процент на алтернативно разрешени кривични/прекршочни постапки разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција и во однос на видот на алтернативно разрешување, во однос на вкупниот број на пријави за овие дела, на годишно ниво.
3. Процент на изречени алтернативни санкции, разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција и во однос на видовите на алтернативни санкции, во однос на вкупниот број санкции за овие дела, на годишно ниво.
4. Процент на спроведени постапки миреење/медијација во парничките судски постапки за дела кои се опфатени со оваа Конвенција, разделени во однос на

сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата и во однос на орган пред кој е спроведено помирување или медијација, на годишно ниво.

5. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се одредува, доколку се одреди парична казна, да се земе предвид влијанието на материјалната состојба на жртвата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
6. Процент на изречени парични казни, разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во однос на вкупен број на санкции за овие дела, на годишно ниво.

Поглавје VI: ИСТРАГА, ГОНЕЊЕ, ПРОЦЕСНО ПРАВО И ЗАШТИТНИ МЕРКИ

Индикатори за член 49 – Општи обврски

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува, при земање предвид на правата на жртвата во тек на сите фази во кривичната постапка, истрагата и судските постапки за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, се спроведат без неоправдано одложување¹⁵, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои, во согласност со основните принципи на човековите права, земајќи ги предвид разбирањето на насилството од родова перспектива, се обезбедува ефикасна¹⁶ истрага и судско гонење за кривични дела утврдени во согласност со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Процент на благовремено и ефикасно спроведени истраги во однос на вкупниот број на истраги во врска со сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
4. Процент на благовремено и ефикасно спроведени кривични постапки во однос на вкупниот број кривични постапки во врска со сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.

Индикатори за член 50 – Непосредна реакција, превенција и заштита

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува надлежните органи за внатрешни работи, со соодветна и итна заштита на жртвата, веднаш и на соодветен начин да реагираат на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува надлежните органи за внатрешни работи, веднаш и на соодветен начин да се вклучат во превенција и заштита од сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата, вклучувајќи ја примената на превентивни оперативни мерки и собирање на докази, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Број на специјално обучени полициски службеници за работа со жртвите на сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.

¹⁵ Во образложенијата со Конвенцијата не е точно обработено што се подразбира со изразот „без неоправдано одложување“. Наведено е дека е важно „да се обезбедат брзи истраги и процеси“ и дека е подеднакво важно „да се почитуваат правата на жртвите во текот на тие фази“, односно што повеќе да се избегнува „влошување на состојбата на жртвите во текот на истрагата и судските процеси и да им обезбедат помош во текот на кривичните процеси“ (пар. 255).

¹⁶ Во образложенијата со Конвенцијата „ефикасна“ истрага и судска постапка се опишани како „утврдување на одговарачки факти, разговори со сите расположливи сведоци, како и спроведување на форензичка истрага заснована на мултидисциплинарен пристап, со користење на најсовремена криминалистичка истражна методологија“ (пар. 256).

4. Процент на пријавени случаи на насилство во кои жртвата не добила соодветна и брза заштита од страна на надлежните органи за внатрешни работи во однос на вкупниот број на пријавени случаи на насилство, на годишно ниво.

Индикатори за член 51 – Проценка на ризикот и управување со ризикот

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува сите релевантни органи да спроведат проценка на ризик од смртност, сериозност на состојбата и ризик од повторување на насилството со цел управување со ризик и, доколку е неопходно, да обезбедат координирана заштита и поддршка, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува проценката опишана во став 1, член 51, да се земе предвид на соодветен начин во сите фази на истрага и примена на заштитни мерки, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Процент на случаи во кои е изработен план за управување со ризик (односно план за заштита во согласност со проценетиот ризик), разделено во однос на сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата, во однос на вкупниот број на пријавени случаи за овие дела, на годишно ниво.

Индикатори за член 52 – Итни мерки на заштита

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се дава овластување на надлежните органи во ситуација на непосредна опасност веднаш или во рок од 24 часа да издаваат налог за сторителот на насилство да го напушти местото на живеење или загрозеното лице во разумен временски период, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се дава овластување на надлежните органи во состојба на непосредна опасност веднаш или во рок од 24 часа да забранат на сторителот да пристапи до живеалиштето, односно да стапи во контакт со жртвата или загрозеното лице, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Процент на случаи за кои надлежните органи издале итен налог за сторителот на семејното насилство веднаш да го напушти местото на живеење на жртвата или загрозеното лице на доволен временски период, во однос на вкупниот број на пријави за семејно насилство на годишно ниво.
4. Процент на случаи за кои надлежните органи по итна постапка забраниле на сторителот да пристапи до живеалиштето, односно да стапи во контакт со жртвата или загрозеното лице, во однос на вкупниот број на пријави на семејно насилство на годишно ниво.

Индикатори за член 53 – Мерки за забрана на приближување или заштита

1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува соодветните мерки за забрана за пристап, односно мерките за заштита, да бидат достапни за жртвите на сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Процент на изречени мерки за забрана за пристап, односно мерки за заштита во однос на бројот на барани соодветни мерки, разделени по сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.
3. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува кршењето на мерките за забрана за пристап, односно мерките за заштита изречени во согласност со став 1, член 53, да бидат предмет на кривични или други правни санкции, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.

4. Процент на изречени санкции за кршење на мерките за забрана за пристап, односно мерки на заштита во однос на вкупниот број на мерки разделени според сите облици на насилство од Конвенцијата, на годишно ниво.

Индикатори за член 54 – Истраги и докази

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува во текот на секоја судска постапка, доказите кои се однесуваат на сексуалното минато и однесување на жртвата да бидат прифатени само доколку тоа е релевантно и неопходно, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Процент на судски одлуки во кои е наведено дека како релевантни и неопходни се прифатени докази кои се однесуваат на сексуалното минато и/или однесување на жртвата, во однос на вкупниот број на судски одлуки, разделени во однос на сите дела на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.

Индикатори за член 55 – Постапки *ex parte* и *ex officio*

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува истрагите, односно судските постапки за кривичните дела утврдени врз основа на членовите 35,36,37,38 и 39 од оваа Конвенција да не зависат во целост од кривичните пријави или жалби кои ги поднела жртвата за кривично дело, кое е во целост или делумно сторено на нејзина територија, и постапките да можат да продолжат дури и ако жртвата ја повлече својата изјава, односно пријава, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува владините институции и невладините организации како и советниците во областа на семејното насилство да можат (во согласност со условите пропишани во националното законодавство) да даваат помош и/или поддршка на жртвите, на нивно барање, во тек на истрагата и судската постапка во врска со кривичните дела утврдени врз основа на оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Процент на постапки кои јавниот обвинител ги продолжил по службена должност и по повлекување на изјава или пријава од страна на жртвата, во однос на вкупниот број на покренати постапки разделени по облиците на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.
4. Процент на случаи во кои невладините организации и советнички во случаи на семејното насилство пружиле помош и/или поддршка на жртвите, на нивно барање во тек на истраги и судски постапки, во однос на вкупниот број случаи разделени по облици на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.

Индикатори за член 56 – Мерки на заштита

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува заштита на правата и интересите на жртвата, вклучувајќи ги нивните посебни потреби како сведоци, во сите фази на истрага и судска постапка, како што е опишано во член 56, став 1, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува на децата жртви и децата сведоци на насилство врз жените и семејното насилство, кога тоа е потребно, да им се обезбедат посебни мерки за заштита, земајќи ги предвид најдобрите интереси на детето, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Процент на постапки во кои се применети мерките дефинирани во точките д – и на овој член, во однос на вкупниот број на постапки, разделени по облици на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.

Индикатори за член 57 – Правна помош

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои на жртвите на сите облици на насилство предвидени во Конвенцијата се обезбедува правна помош и бесплатна правна помош (под условите пропишани со националното законодавство), во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Број на канцеларии/организации кои даваат бесплатна правна помош на жртви на сите облици на насилство опфатени во Конвенцијата, разделени според: а) регион/град, б) видови на правна помош која се дава и в) видови на даватели (адвокатура, јавен сектор, граѓански организации).
3. Процент на релевантни женски невладини организации кои од државата добиваат средства за давање на бесплатна правна помош на жртвите на сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата, во однос на вкупниот број на женски организации кои даваат ваков вид на помош, на годишно ниво.

Индикатори за член 58 - Застареност

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува застареноста на покренувањето на било каква судска постапка за кривични дела утврдени во согласност со членовите 36,37,38 и 39 од Конвенцијата, да трае доволно долго, да е сразмерно на тежината на кривичното дело во прашање, како и да овозможи доволно време за ефикасно покренување на постапка откако жртвата ќе стане полнолетна, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Процент на постапки за кои настапила застареност на случај, во однос на вкупниот број поднесени пријави за кривични дела наведени во овој член во Конвенцијата, разделени по наведените облици на насилство, кои се поднесени истата година како и пријавите кои се застарени.

Поглавје VII: МИГРАЦИЈА И АЗИЛ

Индикатори за член 59 – Статус на престој

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жртвите чиј престој зависи од сопругникот, односно партнерот, во случај на раскинување на бракот, односно врската, и во смисла на особено тешки околности, во согласност со националното законодавство и со пропишување на симболични такси, по барање да добиваат независна дозвола за престој без оглед на должината на траење на бракот, односно врската, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жртвите да можат да добијат запирање на постапка за протерување покрената поради статусот за престој кој зависи од сопругникот, односно партнерот, во согласност со националното законодавство, како и да можат да поднесат барање за самостојна дозвола за престој, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои на жртвата ѝ се обезбедува издавање на дозвола за престој со можност за продолжување во согласност со член 59, став 3, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.

4. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жртвите на принудни бракови доведени во друга земја со цел венчавање, кои заради тоа го изгубиле статусот за престој во земјата во која инаку престојуваат, да можат повторно да го остварат тој статус, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
5. Процент на жени чија постапка на протерување е спречена заради нивниот статус на жртва на насилство, во однос на вкупниот број на вакви постапки, на годишно ниво.
6. Број на (повторно) издадени дозволи за престој на жените кои го оствариле тоа право врз основа на тоа дека се жртви на некаков облик на насилство опфатено со Конвенцијата, во однос на вкупниот број на издадени дозволи за престој на жените (на кои овој статус им е изминат), на годишно ниво.

Индикатори за член 60 – Родово засновани барања за азил

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува родово заснованото насилство врз жените да може да биде препознаено како облик на протерување во согласност со значењето на член 1, А (2) од Конвенцијата за статусот на бегалци од 1951 год. и да се третира како вид на сериозно загрозување кое бара комплементарна односно супсидијарна заштита, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува родово чувствително толкување по секоја основа од Конвенцијата и им дозволува статус на бегалец на подносителите на барање на азил во случаи каде ќе се потврди дека постои страв од прогонување по еден или повеќе од тие основи, во согласност со применливи релевантни инструменти, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
3. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува развој на родово чувствителни процедури за прием и услуги за поддршка за лица кои бараат азил, како и родово чувствителни упатства и процедури за азил, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
4. Број на родово чувствителни упатства и процедури за азил на државно, регионално и локално ниво.
5. Број на даватели на услуги за поддршка на лица кои бараат азил, разделени според: а) регион/град и б) вид на давател на услуги (јавни, приватни, граѓански сектор).
6. Процент на жени на кои им е одобрен статус на азил заснован на фактот дека се жртви на родово засновано насилство, во однос на број на жени кои поднеле барање за азил, на годишно ниво.

Индикатори за член 61 – Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)

1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се почитува принципот на забрана за протерување, односно враќање, во согласност со постоечките обврски според меѓународното право, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жените жртви на насилство на кои им е потребна заштита, без оглед на нивниот статус или престој, да не бидат вратени под било какви услови во ниту една земја каде би им бил загрозен животот, односно каде би можеле да бидат изложени на мачење, нехумано или понижувачко постапување или казнување, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.

3. Процент на жени жртви на насилство кои се вратени во земјите во кои нивниот живот може да биде загрозен или може да бидат изложени на мачење, нехумано и понижувачко постапување или казнување, во однос на вкупниот број на вратени жени, на годишно ниво.

Лидер на проектот:



Партнери:



Соработник:

